

Службен весник

на Република Македонија

Број 184

15 декември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5709. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан.....	2	5714. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје.....	26
5710. Закон за ревизија (Пречистен текст).....	2	5715. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на права на недвижностите	26
5711. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија	22	5716. Одлука за избор на најповолен понудувач во постапката за отуѓување на градежно земјиште во ТИРЗ Ранковце.....	27
5712. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа.....	24	5717. Решение за престанување на службата на нотарот.....	27
5713. Одлука за запишување право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	25	5718. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за добивање уверение за вршење стопански риболов и уверение за рибочувар.....	28

	Стр.		Стр.
5719. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за основање на депонија за неопасен и инертен отпад	28	5721. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	33
5720. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	31	5722. Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кисела Вода и Општина Студеничани	34
		5723. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2014 година	35
		Огласен дел.....	1-92

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5709.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен Весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во мировна операција „Одлучна поддршка“ – ИР. Авганистан, се испраќаат припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа:

- 5 (пет) штабни офицери во Тим за советување во Командата за обука, советување и асистирање-Север, за период од по шест месеци, сметано од месец март 2015 и месец септември 2015 година,

- 13 (тринаесет) штабни офицери и 1 (еден) подофицер во Командата за обука, советување и асистирање во Кабул, за период од по шест месеци, сметано од месец декември 2014 година и месец јуни 2015 година и

- единица за заштита на сили составена од 20 (дваесет) припадници, за период од по шест месеци, сметано од месец декември 2014 година и месец јуни 2015 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, логистички трошоци, плати и надоместоци на плати на припадниците на Армијата од точка 1 на оваа одлука ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4675/1
15 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5710.

Врз основа на член 45 од Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.138/14), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 11 декември 2014 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за ревизија.

Пречистениот текст на Законот за ревизија ги опфаќа: Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10), Законот за дополнување на Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/11), Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.188/13), Законот за дополнување на Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/14), Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.138/14), во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена и Одлуката на Уставниот суд, У.бр.209/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/12).

Бр. 10-4063/2
13 декември 2014 година
Скопје

Претседател на
Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија,
Светлана Јакимовска, с.р.

ЗАКОН ЗА РЕВИЗИЈА (Пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите за вршење на ревизија во правните лица кои вршат дејност во Република Македонија.

Член 2

Одредбите на овој закон се однесуваат на законски и договорни ревизорски ангажмани кои се вршат во Република Македонија.

Член 3

За се што не е утврдено со овој закон се применуваат одредбите од Законот за трговски друштва во врска со вршењето на работите на ревизијата.

Дефиниции

Член 4

Одделни поими и кратенки употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Ревизија” е независно испитување на финансиските извештаи или консолидираните извештаи и на финансиските информации, со цел да се изрази мислење во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената рамка за финансиско известување;

2. „Законска ревизија” е задолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка и/или финансиските извештаи или консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се вршат врз основа на закон во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената рамка за финансиско известување;

3. „Договорна ревизија” е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување;

4. „Субјект на ревизија” е правно лице чии финансиски извештаи се предмет на ревизија согласно со Законот за трговските друштва;

5. „Поврзани субјекти” се субјекти кои со субјектот на ревизија се поврзани со економски, финансиски или друг вид интерес;

6. „Ревизор” е физичко лице кое поседува уверение за ревизор издадено од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и кое е регистрирано во Регистарот на ревизори согласно овој закон;

7. „Друштво за ревизија” е трговско друштво регистрирано согласно Законот за трговските друштва и кое има добиено лиценца за работа од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на друштва за ревизија согласно овој закон;

8. „Овластен ревизор-трговец поединец” е физичко лице регистрирано согласно Законот за трговските друштва и кое има добиено лиценца за овластен ревизор и лиценца за работа од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени ревизори-трговци поединци согласно овој закон;

9. „Уверение за ревизор” е уверение кое го издава Институтот на овластени ревизори на Република Македонија на лица кои го положиле испитот за ревизори;

10. „Лиценца за овластен ревизор” е лиценца која ја издава Советот за унапредување и надзор на ревизијата;

11. „Овластен ревизор” е физичко лице кое има добиено лиценца за овластен ревизор издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени ревизори согласно овој закон;

12. „Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија” е самостојно и независно регулаторно тело со јавни овластувања;

13. „Доверливи информации” се информации кои се класифицирани со степен на тајност согласно со Законот за класифицирани информации од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и министерот за финансии и како такви не и се достапни на јавноста;

14. „Дисциплинска постапка” е постапка за утврдување одговорност на овластениот ревизор, друштвото за ревизија и/или овластениот ревизор-трговец

поединец за повреда на овој закон, подзаконските акти кои произлегуваат од него, актите на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC, Кодексот на етика на професионални сметководители на IFAC и други релевантни објави на IFAC објавени во „Службен весник на Република Македонија”;

15. „Институт на овластени ревизори на Република Македонија” е професионално коморско здружение на овластени ревизори;

16. „Регистар на ревизори” е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за ревизорите за кои уписот е пропишан со овој закон;

17. „Регистар на овластени ревизори” е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за овластените ревизори за кои уписот е пропишан со овој закон;

18. „Регистар на овластени ревизори-трговци поединци” е јавна книга која претставува единствена електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за овластените ревизори-трговци поединци за кои уписот е пропишан со овој закон;

19. „Регистар на друштва за ревизија” е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за друштвата за ревизија за кои уписот е пропишан со овој закон;

20. „Регистар на трајно одземени лиценци” е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за ревизорите, овластените ревизори, овластените ревизори-трговци поединци и друштвата за ревизија за кои уписот е пропишан со овој закон.

21. „IFAC” е Меѓународна федерација на сметководители;

22. „МСР” се Меѓународни стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија;

23. „МСФИ” се Меѓународни стандарди за финансиско известување.

24. „Правно лице од јавен интерес” е акционерско друштво кое котира на берза, акционерско друштво со посебни обврски за известување согласно Законот за хартии од вредност и трговско друштво кое со посебен закон е утврдено како правно лице од јавен интерес или за кое со посебен закон се бара ревизија согласно истите правила како за акционерските друштва кои котираат на берза;

25. „Групен ревизор” е друштво за ревизија или овластен ревизор-трговец поединец кое врши законска ревизија на консолидирани финансиски извештаи и

26. „Одбор за ревизија” е орган на управување во правно лице од јавен интерес.

Член 5

Ревизија можат да вршат друштва за ревизија или овластен ревизор - трговец поединец под услови и на начин утврдени со овој закон и Законот за трговските друштва.

II. СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Статус на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија

Член 6

(1) Заради унапредување и надзор над вршењето на ревизијата, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии основа Совет за унап-

редување и надзор на ревизијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Советот) како самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени во овој закон.

(2) Советот стекнува својство на правно лице со упис во Регистарот на други правни лица што се води во Централниот регистар на Република Македонија.

(3) Седиштето на Советот е во Скопје.

(4) Советот за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

Статут на Советот

Член 7

(1) Советот донесува Статут на кој согласност дава Владата на Република Македонија, со кој се уредува внатрешната организација, управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во Советот, како и други прашања од значење за работењето на Советот.

(2) Подзаконските акти за чие донесување Советот е овластен со овој закон се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Работа на Советот

Член 8

(1) Советот ги врши следниве работи:

1) донесува статут, деловник за работа, годишна програма, финансиски план и годишен извештај;

2) донесува Тарифник за издавање на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштва за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец;

3) издава и одзема лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец врз основа на правила и постапки пропишани од Советот;

4) иницира контрола на друштвата за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци и на овластените ревизори од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;

5) дава согласност на Статутот и другите акти на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, ја следи нивната примена и му предлага на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија нивно изменување и дополнување;

6) го следи спроведувањето на годишната и тригодишната програма за контрола преку извештаите добиени согласно член 20-а став (5) на овој закон и преку учество во комисијата на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија надлежна за контрола;

7) го следи спроведувањето на годишните програми за полагање испит и за континуирано професионално усовршување на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;

8) ја следи постапката што ја спроведува Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;

9) врши надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;

10) изрекува мерки на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори-трговци-поединци, согласно овој закон и го пропишува начинот на утврдување на мерките;

11) дава насоки на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за прашања за кои е надлежен согласно со овој закон;

12) ги проверува извештаите за транспарентност согласно со членот 35 од овој закон;

13) ја следи примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него и врз таа основа му предлага на министерот за финансии изготвување на соодветни изменувања и дополнувања на истите;

14) воспоставува соработка со домашни, странски и меѓународни институции;

15) донесува процедури за соработка и размена на податоци со Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;

16) донесува годишен план за вработување на државни службеници;

17) донесува годишен план на обуки за сите вработени;

18) одлучува за други прашања за вработените и

19) врши други работи утврдени со овој закон и Статутот.

(2) На актите од став (1) точки 1) и 2) на овој член согласност дава Владата на Република Македонија.

(3) По добивање на согласност од Владата на Република Македонија актите од став (1) точка 1) на овој член се објавуваат на веб страницата на Советот, а актот од став (1) точка 2) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Советот.

Состав на Советот за унапредување и надзор на ревизијата

Член 9

(1) Советот го сочинуваат седум члена од кои еден е претседател.

(2) Владата на Република Македонија ги именува претседателот и членовите на Советот. Претседателот на Советот го предлага министерот за финансии, а другите шест члена ги предлагаат следниве институции:

- еден претставник од Народната банка на Република Македонија, вработен во Секторот за супервизија,

- еден претставник од Агенцијата за супервизија на осигурувањето,

- еден претставник од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,

- еден претставник од редовите на големите трговски субјекти и

- двајца овластени ревизори предложени од Институтот.

(3) При именувањето на претседателот и членовите на Советот од ставот (2) на овој член да се почитува начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

(4) Претседателот раководи со Советот и го застапува во односите со трети лица.

(5) Мандатот на претседателот и членовите на Советот е пет години, со можност за повторен избор уште за еден мандат.

(6) Претседателот и членовите на Советот можат да бидат разрешени од страна на Владата на Република Македонија и пред истекот на мандатот од ставот (5) на овој член, само во случај на исполнување на најмалку еден од условите утврдени во членот 12 од овој закон.

(7) Во случај на престанување на должноста на претседателот и членовите на Советот согласно со овој закон, пред истекот на мандатот, на негово место се именува друго лице со мандат до истекот на мандатот на членот на кој му престанува вршењето на должноста.

Услови за избор на членови на Советот

Член 10

(1) За претседател и член на Советот може да се избере лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршено високо образование од областа на економијата или правото,
- да не е вработен во Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и да не е член на ниедно извршно тело на истиот,
- да има најмалку пет години работно искуство во областа на сметководството, правото, ревизијата и финансите,
- поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - 1) ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
 - 2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода;
 - 3) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво;
 - 4) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен;
 - 5) БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - 6) АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2)
- има положено психолошки тест и тест за интегритет;

- да не е правосилно осудуван за кривично дело против јавните финансии, платниот промет, стопанството и службената должност и
- да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.

(2) За претседател и член на Советот не може да се именува лице:

- кое е функционер кој раководи со државен орган или орган на државната управа и
- кое е носител на функција во органите на политичка партија и/или член на орган на надзор, орган на управување или било кој друг орган на правен субјект кој подлежи на законска ревизија.

(3) За именување на претседател на Советот се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(4) Претседателот и членовите на Советот се должни својата работа да ја вршат професионално и на начин на кој нема да ја доведат во прашање независноста и самостојноста на Советот.

(5) Каков било облик на влијание врз работата на Советот кој би можел да влијае врз независноста и самостојноста на Советот е забранет.

Права на претседателот, членовите на Советот и вработените

Член 11

(1) Претседателот на Советот е професионално ангажирано лице за што прима плата согласно со прописите за плати на именувани и избрани лица.

(2) Членовите на Советот имаат право на месечен надоместок кој се обезбедува од средствата на Советот утврдени со годишниот финансиски план.

(3) Административно-техничките работи поврзани со работењето на Советот ги врши стручна служба на Советот.

(4) Средствата за плата и додатоци на плата на претседателот и вработените во стручната служба на Советот, како и средствата за месечен надоместок на членовите на Советот се обезбедуваат од средствата на Советот утврдени во годишниот финансиски план.

Разрешување на членовите на Советот

Член 12

Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии може пред истекот на мандатот за кој е именуван да го разреши претседателот или член на Советот, ако:

- тоа сам го побара,
- престане да ги исполнува условите од член 10 од овој закон;
- ја загуби работната способност,
- ја прекрши обврската за заштита на доверливите податоци од членот 37 на овој закон и
- неоправдано отсутствувал од три седници на Советот последователно или неоправдано отсутствувал вкупно од пет седници во текот на една година.

Надлежности на советот

Членот 13 е избришан

Одлучување на Советот

Член 14

(1) Советот одлучува на седници.

(2) Советот може да донесува одлуки од негова надлежност доколку на седницата се присутни мнозинството од вкупниот број на членови.

(3) Одлуките на Советот се сметаат за донесени доколку за истите гласало мнозинство од присутните членови на седницата, со тоа што претседателот и членовите на Советот не можат да се воздржат од гласање.

Средства за работа на Советот

Член 15

Работењето на Советот се финансира од:

- Буџетот на Република Македонија,
- 15% од вкупно остварените приходи на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во претходната година.
- надомест од издавање на лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на друштва за ревизија, овластен ревизор - трговец поединец и на овластени ревизори и
- други приходи остварени во текот на работењето на Советот.

Овластување за изрекување на мерки на овластени ревизори

Член 16

(1) Советот со решение ги изрекува следните мерки:

1) времено одземање на лиценцата на овластениот ревизор, лиценцата за работа на друштво за ревизија и лиценцата за работа на овластен ревизор - трговец поединец и

2) трајно одземање на лиценцата на овластениот ревизор, лиценцата за работа на друштвото за ревизија или лиценцата за работа на овластениот ревизор-трговец поединец.

(2) Мерката од став (1) точка 1 на овој член Советот ја изрекува врз основа на мерките изречени од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија согласно членовите 22-в и 22-г од овој закон. Мерката се изрекува за истиот период за кој е изречена и дисциплинската мерка од Институтот.

(3) Мерката од став (1) точка 2 на овој член Советот ја изрекува ако:

1) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци;

2) повеќе не се исполнети условите од членовите 24 и 25 на овој закон;

3) претходно е изречена дисциплинска мерка трајно исклучување од членството на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и

4) е покрената стечајна постапка или се спроведува ликвидација на друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.

(4) Начинот на утврдување на повредите и мерките од став (1) на овој член ги пропишува Советот.

(5) Мерките изречени од страна на Советот се објавуваат на веб страницата на Советот и на веб страницата на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија.

(6) Против решението на Советот може да се поведе судска постапка.

(7) Решението со кое е изречена мерка од став (1) на овој член, Советот го доставува до Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во рок од три дена од донесувањето на решението. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е должен наредниот ден од денот на добивање на решението за трајно одземање на лиценцата да го избрише овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец од соодветниот регистар и да го запише во Регистарот на трајно одземе ни лиценци. Во случај на времено одземање на лиценца, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во соодветниот регистар забележува дека овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец е неактивен поради времено одземање на лиценцата.

(8) Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, на писмено барање од овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец за кој се однесувала мерката поднесено по истекот на периодот за кој е изречена мерката од став (1) точка 1) на овој член, од соодветниот регистар ја брише забелешката за неактивност. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е должен да го изврши бришењето во рок од три дена од поднесување на барањето.

(9) Мерките од став (1) на овој член трајно се евидентираат во соодветниот регистар.

(10) Начинот на забележување дека овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец е неактивен, како и начинот на евидентирање на мерките од став (1) на овој член во соодветниот регистар ги пропишува Советот.

(11) Формата и содржината на барањето од став (8) на овој член и доказите што се приложуваат кон барањето ги пропишува Советот.

II-а Права и обврски на вработените во Советот

Член 16-а

(1) Вработените во Стручната служба на Советот кои вршат работи од административна природа, имаат статус на административни службеници.

(2) За прашања кои се однесуваат на работниот однос на вработените од став (1) на овој член, кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административните службеници и општите прописи за работните односи.

(3) Вработените во Стручната служба на Советот кои вршат помошно-технички работи, имаат статус на помошно-технички персонал.

(4) На помошно-техничкиот персонал во Стручната служба на Советот ќе се применуваат општите прописи за работни односи.

Член 16-б

Начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата на вработените во Стручната служба на Советот се уредува со колективен договор, а вредноста на бодот на основната плата ја утврдува Советот.

III. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ - ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Институт на овластени ревизори на Република Македонија

Член 17

(1) Заради промовирање на високи професионални стандарди и за подобрување на квалитетот на ревизорските услуги овластените ревизори се здружуваат во Институт на овластени ревизори на Република Македонија како професионално коморско здружување (во натамошниот текст: Институтот).

(2) Членови на Институтот се ревизори, овластени ревизори, друштва за ревизија и овластен ревизор - трговец поединец.

(3) Институтот има својство на правно лице.

(4) Седиштето на Институтот е во Скопје.

(5) Институтот стекнува статус на правно лице со упис во Регистарот на други правни лица што се води во Централниот регистар на Република Македонија.

Органи на Институтот

Член 18

(1) Органи на Институтот се Собранието, Управниот одбор и претседателот.

(2) Собранието е највисок орган на Институтот и го сочинуваат сите членови.

(3) Заради вршење на работите од својот делокруг Институтот формира дисциплинска комисија, а може да формира и други постојани и времени комисии утврдени со Статутот на Институтот.

(4) Членовите на органите и комисиите се избираат од редот на членовите на Институтот.

(5) Организацијата, надлежноста, составот, начинот на избор, правата и должностите на органите и комисиите на Институтот се уредуваат со Статутот.

(6) Административно-техничките работи поврзани со работењето на Институтот ги врши стручна служба на Институтот.

Надлежности на Институтот

Член 19

(1) Институтот ги врши следниве работи:

1) води Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори-трговци поединци и Регистар на трајно одземе ни лиценци;

2) донесува програма за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор и спроведува испит за стекнување на звањето ревизор;

3) издава уверение за ревизор;

4) ги разгледува и одлучува по барањата за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство, врз основа на правила и постапки пропишани од Институтот;

5) организира проверка на знаењето од областа на законската регулатива при признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;

6) организира и спроведува континуирано професионално усовршување;

7) ја следи примената на МСР и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори - трговци поединци;

8) ги промовира МСР и Кодексот на етика на професионални сметководители на IFAC;

9) ги преведува и ги објавува во „Службен весник на Република Македонија“ МСР, Меѓународните стандарди за контрола на квалитетот и Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC;

10) покренува дисциплинска постапка и изрекува мерки на членовите поради повреда на МСР, актите на Институтот и на Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC;

11) донесува тригодишна и годишна програма за контрола над членовите на Институтот;

12) спроведува контрола на квалитетот над членовите на Институтот;

13) го известува Советот за изречените мерки од спроведената контрола на друштвата за ревизија и/или овластените ревизори - трговци поединци и овластени ревизори;

14) донесува Тарифник за висината на чланарината и надоместоците што ги наплатува;

15) донесува Правилник за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;

16) донесува Правилник за содржината на Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори-трговци поединци и Регистарот на трајно одземени лиценци;

17) донесува програма за обука на овластени ревизори кои спроведуваат контрола и издава сертификати за завршена обука;

18) презема активности согласно со насоките дадени од Советот кои се неопходни и соодветни за промовирање на високите професионални стандарди меѓу друштвата за ревизија и овластените ревизори и за подобрување на квалитетот на ревизорските услуги што тие ги нудат;

19) донесува годишна програма за работа најдоцна до 15 јануари во тековната година;

20) донесува годишен извештај за својата работа најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година;

21) донесува Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на Институтот;

22) формира дисциплинска и други комисии;

23) донесува годишен извештај за наодите од извршените контроли;

24) издава билтен и ги ажурира информациите објавени на веб страницата на Институтот и

25) врши други работи согласно со овој закон.

(2) На актите од став (1) точки 2), 11), 14), 15), 16), 17), 19), 20), 21) и 23) од овој член согласност дава Советот.

(3) Актите од став (2) на овој член се објавуваат на веб страницата на Институтот по добиената согласност од Советот.

Член 19-а

Контрола на работењето на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци

(1) Контрола на работењето на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци (во понатамошниот текст: субјект на контрола) врши Институтот во рамки на надлежностите утврдени со овој закон.

(2) Контролата од став (1) на овој член опфаќа најмалку:

1) верификација на исполнување на условите од членовите 24 и 25 на овој закон;

2) верификација на исполнување на условите за регистрирање во соодветните регистри;

3) следење и верификација на извештаите на субјектот на контрола што треба да ги доставува во согласност со овој закон и

4) контрола на квалитетот на целокупното работење на субјектот на контрола.

(3) Контролата од став (2) точки 1), 2) и 3) од овој член се спроведува преку континуирана проверка на документацијата што субјектот на контрола е должен да ја достави до Институтот согласно со овој закон.

(4) Контролата од став (2) точка 4) од овој член опфаќа најмалку:

1) проверка на системот за контрола на квалитет кај друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци;

2) потврдување на независноста на овластениот ревизор од субјектот на ревизија;

3) потврдување на усогласеноста на ревизорските процедури со ревизорските правила и стандарди;

4) оценка на квалитетот во поглед на ангажирани ресурси и тоа: составот на тимот за ревизија и работните часови;

5) проверка на наплатениот надоместок за ревизија и

6) директна контрола на овластените ревизори преку проверка на целокупната ревизорска документација на најмалку еден субјект на ревизија во периодот од последната контрола.

(5) Контролата од став (2) точка 4) од овој член се спроведува најмалку еднаш на три години.

(6) Контролата од став (1) на овој член се врши според годишна Програма донесена од Институтот и/или на писмено барање на Советот.

(7) Доколку при спроведувањето на контролата од став (2) точка 1) на овој член се утврди дека субјектот на контрола не ги исполнува условите за добивање на лиценца утврдени со овој закон, Институтот за тоа го известува Советот во рок од пет дена.

Контрола на квалитет

Член 20

(1) Контролата од член 19-а на овој закон ја спроведува лице назначено од претседателот на Институтот.

(2) Лицето од став (1) на овој член за спроведување на контролата од член 19-а од овој закон мора да ги исполнува следните услови:

1) да има лиценца за овластен ревизор и најмалку пет години искуство како овластен ревизор;

2) да поседува сертификат за завршена обука за контрола издаден од Институтот не постара од три години и

3) да е независно и да нема конфликт на интереси со субјектот на контрола. Во однос на независноста и постоењето конфликт на интереси соодветно се применуваат одредбите од член 31 на овој закон.

(3) Доколку е потребно, по претходна согласност на Управниот одбор на Институтот, покрај лицето од став (1) на овој член, во контролата можат да бидат вклучени и проценители и/или други домашни и странски експерти.

(4) Во случај кога контролата се врши на барање на Советот, назначувањето на лицата од ставовите (1) и (3) на овој член се врши по претходна согласност од претседателот на Советот.

Член 20-а

(1) Датумот на отпочнување на контролата го определува Институтот и за тоа ги известува лицата од член 20 ставови (1) и (3) на овој закон најмалку 30 дена пред денот на отпочнување на контролата и субјектите на контрола најмалку осум дена пред денот на отпочнување на контролата.

(2) Субјектот на контрола е должен на лицата од член 20 ставови (1) и (3) на овој закон да им обезбеди:

- 1) непречен пристап до деловните простории,
- 2) просторија за непречено вршење на контролата,
- 3) целокупната документација потребна за спроведување на контролата, а доколку е потребно и копии од истата и
- 4) лице кое доколку е потребно, ќе дава потребни објаснувања.

(3) За извршената контрола лицето од член 20 став (1) на овој закон подготвува извештај во кој се наведуваат сите идентификувани недостатоци, неправилности и незаконитости и се даваат препораки за начинот и рокот за нивно отстранување.

(4) Извештајот од став (3) на овој член се доставува до субјектот на контрола кој има право на приговор во рок од пет дена од денот на приемот на извештајот. Управниот одбор на Институтот одлучува по приговорот во рок од пет дена од денот на приемот.

(5) По истекот на роковите од став (4) на овој член, Институтот го доставува извештајот до Советот и го објавува на својата веб страница.

(6) Субјектот на контрола е должен во рок од три дена од истекот на рокот утврден во извештајот од став (4) на овој член до Институтот и до Советот да достави извештај за реализација на препораките и отстранување на идентификувани недостатоци, неправилности и незаконитости.

Известување за можни повреди

Член 21

Во случај кога постои сомневање кај вработен во Институтот за можна повреда на овој закон, МСР, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и актите на Институтот, тоа лице е должно да го извести Советот за таквата можна повреда.

Дисциплинска постапка

Член 22

(1) Институтот, врз основа на извештајот за извршена контрола од член 20-а став (3) на овој закон, на овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец кои не постапуваат во согласност со одредбите од овој закон, МСР, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и актите на Институтот им покренува дисциплинска постапка.

(2) Дисциплинска постапка води дисциплинска комисија составена од пет члена – овластени ревизори членови на Институтот со мандат од две години.

(3) Институтот на овластениот ревизор, друштвото за ревизија и на овластениот ревизор-трговец -поединец може да им ги изрече следните дисциплински мерки:

- 1) јавна опомена;
- 2) парична казна;
- 3) времено исклучување од членството во Институтот и
- 4) трајно исклучување од членството во Институтот.

(4) Начинот за утврдување на повредите и изрекување на дисциплинските мерки од став (3) на овој член ги пропишува Институтот.

(5) Сите дисциплински мерки преземени од страна на Институтот се објавуваат на веб страницата и во билтенот на Институтот и се евидентираат во соодветниот регистар.

(6) Институтот за изречените дисциплински мерки задолжително го известува Советот во рок од еден ден од денот на изрекување на мерката.

Член 22-а

(1) Дисциплинската мерка јавна опомена му се изрекува на овластениот ревизор ако:

- 1) не ја плати чланарината во Институтот во утврдениот рок;
- 2) одбива или несовесно ги исполнува обврските определени со Статутот и актите на Институтот;
- 3) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој закон и
- 4) со своето однесување го нарушува угледот на ревизорската професија.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на една година од престанокот на мерката.

Член 22-б

(1) Дисциплинската мерка парична казна во висина до три просечни месечни нето плати исплатени по вработен во Република Македонија за месецот во кој е изречена дисциплинската мерка, ќе му се изрече на овластениот ревизор кој ќе ја повтори повредата за која претходно му била изречена мерката јавна опомена.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на две години од престанокот на мерката.

Член 22-в

(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од членството во Институтот со времено бришење од регистарот во траење до три години, односно за периодот додека траат правните последици на судската пресуда, односно додека трае забраната за вршење на професија или дејност, ќе му се изрече на овластениот ревизор ако:

- 1) не го извести Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во соодветниот регистар согласно овој закон;
- 2) во период од три месеци од изречената опомена не ја плати годишната чланарина во Институтот;
- 3) не ја почитува обврската за континуирано професионално усовршување согласно овој закон;
- 4) предизвика материјална штета на субјектот каде е вработен при вршењето на работи на ревизија и
- 5) е осуден со правосилна судска пресуда во врска со работењето, односно му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на професија или дејност.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на три години од престанокот на мерката.

Член 22-г

(1) Дисциплинската мерка трајно исклучување од членството со трајно бришење од регистарот во Институтот ќе му се изрече на овластениот ревизор ако:

- 1) не постапува или постапува спротивно на стандардите за ревизија и актите на Институтот со што сериозно се загрозува објективноста на ревизијата;
- 2) врши работи на ревизија спротивно на овој закон, МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители и актите на Институтот;
- 3) дава невистинити податоци за упис во соодветниот регистар;
- 4) ја прекршува должноста за заштита на доверливите податоци;

5) врши работи на ревизија за времетраењето на временото исклучување од членството во Институтот или на друг начин ја избегнува мерката времено одземање на правото за вршење на работи на ревизија и

- 6) трајно му е одземена лиценцата.
(2) Овластениот ревизор на кој му е изречена мерката од став (1) на овој член трајно се брише од Регистарот на овластени ревизори.

Член 22-д

(1) Дисциплинската мерка јавна опомена Институтот ќе му изрече на друштвото за ревизија, односно на овластениот ревизор -трговец поединец ако:

1) на Институтот не ги доставуваат податоците и извештаите кои се должни да му ги достават согласно овој закон;

2) во утврдениот рок не ја плати годишната чланарина во Институтот и

3) овластените ревизори кои се вработени кај него ги спречува да ја посетуваат обуката за континуирано професионално усовршување.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на една година од престанокот на мерката.

Член 22-ѓ

(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од членството во Институтот во траење до три години, односно за периодот додека трае забраната за вршење на професија или дејност, ќе му се изрече на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор -трговец поединец ако:

1) не постапи по препораките дадени во извештајот од контрола;

2) не го достави до Институтот извештајот за преземените мерки согласно член 20-а став (6) на овој закон;

3) не постапува во согласност со утврдените ревизорски правила за вршење на ревизијата и утврдените квантитативни и квалитативни критериуми за човечките ресурси и другите средства ангажирани при вршењето на ревизијата;

4) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој закон;

5) му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија или дејност и

6) времено му се одземе лиценцата.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на три години од престанокот на мерката.

Член 22-е

Дисциплинската мерка трајно исклучување од членството во Институтот ќе му се изрече на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец ако:

1) без оправдани причини не соработува и не ги доставува потребните податоци и извештаи до надлежните органи;

2) со правосилна пресуда е утврдено дека е издаден незаконски ревизорски извештај;

3) врши работи на ревизија за времетраењето на временото исклучување од членството во Институтот или на друг начин ја избегнува мерката времено одземање на правото за вршење на работи на ревизија;

4) не ја чува целокупната документацијата од извршената ревизија согласно член 33 став (7) на овој закон и

5) трајно му се одземе лиценцата.

(2) Друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец на кој му е изречена мерката од став (1) на овој член трајно се брише од соодветниот регистар.

IV. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР, ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР-ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

Лиценца за овластени ревизори

Член 23

(1) Лиценца за овластен ревизор му се издава на лице кое стекнало уверение за ревизор и има најмалку три години искуство на работи на ревизија од кои две години под надзор на овластен ревизор.

(2) Лице кое нема статус на овластен ревизор и кое не е член на Институтот не може да врши ревизија во Република Македонија, или да се претставува како овластен ревизор или да користи каква било ознака или опис кои ќе создадат впечаток дека лицето е овластен ревизор.

(3) Лицето кое сака да се стекне со лиценца за овластен ревизор поднесува до Советот писмено барање на образец.

(4) Кон барањето од став (3) на овој член се доставува:

1) уверение за ревизор;

2) потврда од работодавач за најмалку три години работно искуство во друштво за ревизија од областа на ревизијата од кои најмалку две под надзор на овластен ревизор и

3) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.

(5) Документите од став (4) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

(6) Советот е должен во рок од 15 дена од приемот на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(7) Против решението од став (6) на овој член може да се поведе судска постапка.

(8) Формата и содржината на образецот на барањето од став (3) и лиценцата од став (6) на овој член ги пропишува Советот.

Лиценца за работа на друштво за ревизија

Член 24

(1) Лиценца за работа на друштвото за ревизија се издава на друштво кое ги исполнува следниве услови:

1) има вработено најмалку двајца овластени ревизори на неопределено работно време;

2) мнозинството акции или удели со право на глас во друштвото за ревизија е во сопственост на еден или повеќе овластени ревизори,

3) мнозинството, но не повеќе од 75% од членовите на органот на управување мора да бидат ревизорски друштва или овластени ревизори. Кога органот на управување нема повеќе од двајца членови, еден од нив мора да биде ревизорско друштво или овластен ревизор и

4) има годишно осигурување од одговорност од штета предизвикана на трети лица при вршење на професионална дејност - работи на ревизија, и тоа:

- минимална сума за покривање по штетен настан од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход до 3.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 120.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 10.000.001 до 25.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и

- минимална сума за покривање по штетен настан од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход над 100.000.001 евра во денарска противвредност.

(2) За добивање лиценца за работа, друштвото за ревизија поднесува до Советот писмено барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на друштвото за ревизија.

(3) Кон барањето од став (2) на овој член се доставува:

1) решение за упис на друштвото за ревизија во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија;

2) список на лица вработени на неопределено време како овластени ревизори со регистарски број под кој се запишани во соодветниот регистар кај Институтот;

3) лиценца за овластен ревизор за ревизорите кои се основачи на друштвото и оние кои се вработени;

4) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека мнозинството со право на глас во друштвото за ревизија е во сопственост на овластени ревизори;

5) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека друштвото не е евидентирано во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност;

6) потврда од Централниот регистар на Република Македонија дека друштвото не е евидентирано во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар на Република Македонија;

7) доказ за осигурување од одговорност од штета согласно став (1) точка 4) на овој член и

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.

(4) Овластениот ревизор вработен во друштво за ревизија не може да се јави како основач на друго друштво за ревизија ниту да се вработи кај друго друштво за ревизија или кај овластен ревизор – трговец поединец.

(5) Документите од став (3) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

(6) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(7) Против решението од став (6) на овој член може да се поведе судска постапка.

(8) Формата и содржината на образецот на барањето од став (2) на овој член и лиценцата од став (6) на овој член ги пропишува Советот.

Лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец

Член 25

(1) Лиценца за работа на овластен ревизор – трговец поединец му се издава под услов да поседува лиценца за овластен ревизор.

(2) Лиценца за работа на овластен ревизор- трговец поединец му се издава ако ги исполнува следниве услови:

1) поседува лиценца за овластен ревизор;

2) не е вработен или на било кој друг начин поврзан со друг работодавец освен со друштвото за ревизија и

3) има годишно осигурување од одговорност од штета предизвикана на трети лица при вршење на професионална дејност - работи на ревизија и тоа:

- минимална сума за покривање по штетен настан од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход до 3.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 120.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 10.000.001 до 25.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и

- минимална сума за покривање по штетен настан од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход над 100.000.001 евра во денарска противвредност.

(3) Овластен ревизор запишан во трговскиот регистар како овластен ревизор - трговец поединец не може да се јави како основач на друштво за ревизија и да се вработи кај друг овластен ревизор - трговец поединец или друштво за ревизија.

(4) За добивање лиценца за работа, трговецот-поединец поднесува до Советот писмено барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на трговецот поединец.

(5) Кон барањето од став (4) на овој член се доставува:

1) уверение за ревизор издадено на име на подносителот на барањето;

2) лиценца за овластен ревизор издадена на име на подносителот на барањето;

3) решение за упис во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија;

4) доказ дека овластениот ревизор подносител на барањето е вработен;

5) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност;

6) потврда од Централниот регистар на Република Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар на Република Македонија;

7) доказ за осигурување од одговорност од штета согласно став (2) точка 3) на овој член и

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.

(6) Документите од став (5) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

(7) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(8) Против решението од став (7) на овој член може да се поведе судска постапка.

(9) Формата и содржината на образецот на барањето од став (4) на овој член и на лиценцата од став (7) на овој член ги пропишува Советот.

Член 25-а

Лиценцата за овластен ревизор, друштво за ревизија и за овластен ревизор-трговец поединец се издаваат на неопределено време.

Член 25-б

Друштвото за ревизија и овластениот ревизор-трговец поединец се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година до Институтот и до Советот да достави список на вработени овластени ревизори со регистарски број под кој се запишани во Регистарот на овластени ревизори и доказ за годишно осигурување од одговорност од штета при вршење на професионална дејност во износите утврдени во член 24 став (1) точка 4) и член 25 став (2) точка 3) на овој закон.

IV-а. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА РЕВИЗОР И КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Постапка за стекнување на уверение за ревизор

Член 26

(1) Лицето кое сака да стане ревизор поднесува писмено барање до Институтот за полагање на испит за стекнување на звање ревизор.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член мора да содржи докази дека лицето ги исполнува условите од членот 27 на овој закон.

(3) Полагањето на испитот за стекнување на звање ревизор се спроведува според Програма која ја донесува Институтот, а за која Советот дава согласност.

(4) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој член го пропишува министерот за финансии.

Услови за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор

Член 27

(1) За полагање на испитот за стекнување на звање ревизор лицето треба да ги исполнува следниве услови:

1) да има завршено четиригодишно високо образование VII/1 или студирал според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) од областа на економските, правните науки или друго соодветно образование;

2) да го познава македонскиот јазик;

3) да не е осудуван со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици од пресудата во врска со работењето и тоа за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправа, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик.

4) да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.

(2) На кандидатите кои го положили стручниот испит им се издава уверение за ревизор.

(3) Уверението од став (2) на овој член се издава во рок од 15 дена од денот на завршување на стручниот испит.

(4) Формата и содржината на уверението од ставот (2) на овој член ја пропишува Институтот.

(5) Доколку Институтот не издаде уверение за ревизор во рокот од ставот (3) на овој член лицето кое го положило испитот има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок, да поднесе барање до писарницата на претседателот на Институтот, заради издавање на уверение.

(6) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

(7) Претседателот на Институтот е должен да го издаде уверението, најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на барањето од ставот (5) на овој член. Доколку претседателот на Институтот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Институтот.

(8) Доколку претседателот на Институтот не го издаде уверението во рокот од ставот (7) на овој член, лицето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор над Институтот и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести лицето за преземените мерки.

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот (9) на овој член по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува претседателот на Институтот во рок од десет дена да го издаде уверението и во истиот рок да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува примерок од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(11) Доколку претседателот на Институтот не го издаде уверението во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој претседателот на Институтот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува и копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го известува подносителот на барањето за преземените мерки.

(12) Доколку претседателот на Институтот не го издаде уверението и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во рок од три работни дена ќе го информира лицето за преземените мерки.

(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, лицето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од лицето согласно со ставовите (9) и (10) на овој член

или не поднел пријава согласно со ставовите (12) и (13) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Институтот дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира лицето за преземените мерки.

(15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го извести лицето за преземените мерки.

(16) Во случајот од ставот (15) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат, веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(17) Во случајот од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го извести лицето за преземените мерки.

(18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој член, лицето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(19) Доколку претседателот на Институтот не одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, лицето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(20) Постапката пред Управниот суд е итна.

(21) Подзаконскиот акт од став (6) на овој член ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(22) По влегувањето во сила на подзаконскиот акт истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб-страницата на Институтот.

Член 27-а

(1) Стручен испит потребен за добивање на звање ревизор (во натамошниот текст: стручен испит) можат да полагаат лица кои ги исполнуваат условите од членот 27 од овој закон.

(2) Стручниот испит се состои од два дела, и тоа:

1) прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

2) втор дел (практичен пример), со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(3) Стручниот испит од ставот (2) точка 1 на овој член се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(4) Првиот дел од стручниот испит се состои од две нивоа и се полага по предметите:

1) ниво 1:

а) финансиско сметководство;

б) ревизија 1;

в) управувачко сметководство и

г) законска регулатива во Република Македонија (даночен систем, деловно право-трговски друштва, хартии од вредност, ревизија и облигациони односи) и

2) ниво 2:

а) финансиско известување;

б) ревизија 2;

в) корпоративно управување и етика и

г) управување со финансии.

(5) Вториот дел на стручниот испит се состои од:

1) практичен пример и

2) прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на практичниот пример и/или

3) задачи кои треба кандидатот да ги реши врз основа на анализата на практичниот пример.

(6) Институтот ја утврдува и објавува на веб-страницата деталната содржина на секој од предметите од првиот дел од стручниот испит согласно со ставот (4) на овој член.

(7) Институтот пропишува по кои предмети од првиот дел од стручниот испит се полага втор дел согласно со ставот (5) на овој член.

Член 27-б

(1) Стручниот испит се полага според програма во која се содржани градивото, прописите и литературата.

(2) Програмата за полагање на стручниот испит по предметите од членот 27-а од овој закон ја донесува Институтот.

Член 27-в

(1) Обуката за предметите од наставната програма ја спроведуваат едукатори ангажирани од Институтот. Едукатор може да биде лице кое има универзитетско образование и работно искуство од десет години од соодветната област за која ќе држи предавања. Во спроведувањето на обуката може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и од странство.

(2) Базата на прашања и/или задачи за стручниот испит ја подготвуваат едукаторите од ставот (1) на овој член.

(3) Прашањата за стручниот испит ги верификува Комисија за спроведување на стручниот испит (во натамошниот текст: Комисијата), составена од:

1) еден претставник овластен од министерот за финансии;

2) претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата;

3) претседателот на Институтот и

4) двајца овластени ревизори предложени од Институтот.

(4) Начинот на формирање и работењето на Комисијата од ставот (3) на овој член поблику ги пропишува Институтот.

(5) Комисијата од ставот (3) на овој член врши и ревизија и ажурирање на базата на прашања од членот 27-н став (6) од овој закон најмалку еднаш годишно.

(6) При ревизијата Комисијата особено ги има во предвид промените на прописите на кои е засновано прашањето, бројот на кандидати кои го одговориле, успешноста во одговарањето на истите како и други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на базата на прашања.

(7) Врз основа на извршената ревизија на базата на прашања, Комисијата одлучува прашањата да бидат изменети или целосно отстранети од базата на прашања.

(8) Едукаторите и членовите на Комисијата од ставовите (1) и (3) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува претседателот на Институтот.

(9) Износот на паричниот надоместок од ставот (8) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања, како и сложеноста на материјата.

(10) Годишниот износ на паричен надоместок од ставот (8) на овој член не го надминува износот на три просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година објавена од Државниот завод за статистика.

Член 27-г

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши Институтот, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија избрано од Институтот.

Член 27-д

(1) Обуката и стручниот испит се спроведуваат врз основа на констатирана потреба од страна на Институтот, но најмалку еднаш годишно.

(2) Институтот со оглас во дневен печат и на својата веб страница ги известува заинтересираните кандидати за времето и местото на одржување на обуката, односно стручниот испит.

(3) Доколку не се пријават најмалку пет кандидати, Институтот може да не ја спроведе обуката, односно испитот.

Член 27-ѓ

Постапката за спроведување на испитите по предметите од членот 27-а став (4) од овој закон, поблиску ја пропишува Институтот.

Член 27-е

Стручниот испит се полага по завршување на обуката за секој предмет одделно.

Член 27-ж

(1) Барањето за полагање на стручниот испит кандидатот го поднесува до Институтот.

(2) Со барањето за полагање на стручниот испит кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит, пропишани со овој закон.

Член 27-з

(1) Институтот со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на Стручниот испит.

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на стручниот испит, може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 27-с

(1) Кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на стручниот испит, преку електронска пошта се известува за времето и местото за полагање на стручниот испит, најдоцна во рок од осум дена пред полагањето на стручниот испит.

(2) На кандидатот мора да му се овозможи да го полага стручниот испит во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит.

(3) Кандидатот е должен во рок од пет дена од добивањето на известувањето од ставот (1) на овој член, преку електронска пошта да го пријави учеството на стручниот испит.

Член 27-и

(1) Стручниот испит се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Датумот и времето на полагањето на стручниот испит се објавува на веб страницата на Институтот најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3) Полагањето на стручниот испит се снима и во живо се емитува на веб страницата на Институтот, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Институтот.

(4) Правното лице кое го спроведува стручниот испит треба да ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот кои услови поблиску ги пропишува Институтот.

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит, за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Институтот, членовите на Комисијата од членот 27-в став (3) од овој закон, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 27-ј

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит, овластен претставник од Институтот го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта или патна исправа.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од стручниот испит не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од стручниот испит, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од стручниот испит не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот од членот 27-и став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил испитот и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

(9) Лицата од членот 27-и став (5) од овој закон за време на полагањето на стручниот испит не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Член 27-к

(1) Ако во текот на обуката и полагањето на стручниот испит настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да присуствува, односно полага (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), обуката и стручниот испит се одлагаат за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на стручниот испит донесува Институтот по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на стручниот испит, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на стручниот испит во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека стручниот испит не го положил.

(4) Против решението од ставот (2) на овој член кандидатот може да поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во случајот од ставот (2) на овој член кандидатот не го полага оној дел од испитот што веќе го има положено.

Член 27-л

(1) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел.

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(3) Начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот поблиску го пропишува Институтот.

Член 27-љ

(1) Првиот дел од испитот се полага по секој од предметите наведени во членот 27-а став (4) од овој закон со пет опции за заокружување од кои една е точна, две се слични и две не се точни.

(2) Кандидатот мора да ги положи сите испити од првиот дел во најмногу три последователни сесии.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 27-м

(1) Бројот на прашањата и/или задачите и начинот на полагање на вториот дел од стручниот испит поблиску ги пропишува Институтот.

(2) Кандидатот мора вториот дел да го положи во две последователни сесии по завршувањето на теоретскиот дел.

(3) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се смета дека стручниот испит не го положил.

Член 27-н

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од испитот се врши со проучување на практичен пример од областа на предметот и одговарање на прашања и/или решавање на задачи кои кандидатот треба да ги одговори, односно реши врз основа на практичниот пример, во вид на електронско софтверско решение. Задачите кои се составен дел на вториот дел од стручниот испит се решаваат писмено на хартија.

(4) Начинот на бодирањето на прашањата од вториот дел на стручниот испит поблиску ги пропишува Институтот.

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, практичниот пример и прашањата кои произлегуваат од практичниот пример и нивните одговори, како и задачите и нивните решенија, доколку се во електронска форма, се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит.

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 500 прашања од областа на предметите од членот 27-а став (4) точки а) до г) од овој закон за потребите на првиот дел од испитот од кои 50% прашања се од стручната литература,

како и јавно достапна база од најмалку 50 практични примери, прашања и задачи за потребите на вториот дел од стручниот испит.

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од стручниот испит и прописите за вториот дел од стручниот испит.

(8) Резултатите од полагањето на првиот дел од стручниот испит му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

(9) Резултатите од полагањето на вториот дел од стручниот испит му се достапни на кандидатот најдоцна во рок од пет дена од денот на полагањето.

(10) Кандидатот кој не го положил вториот дел од стручниот испит, како и кандидатот кој смета дека одговорите не му се соодветно бодирани, во рок од три дена може да изврши увид во својот испит и да испрати писмена забелешка до Институтот.

(11) Доставените писмени забелешки ги разгледува Комисијата од членот 27-в став (3) од овој закон најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на забелешките и може да направи корекција на бројот на освоени бодови доколку утврди дека е настаната грешка при бодирањето.

(12) По истекот на рокот на разгледување на забелешките Институтот на својата веб страница објавува официјална листа на кандидати кои го положиле испитот.

(13) Институтот го воспоставува единствениот електронски систем за полагање на испитот за ревизор.

Член 27-њ

(1) На денот на полагањето на стручниот испит, претставникот на Институтот му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 27-н од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива електронски тест за стручниот испит, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од базите од членот 27-н став (6) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставникот на Институтот дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно практичен пример и прашања и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 27-о

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 27-н од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се прекажува за друг термин.

Член 27-п

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути за секој од предметите наведени во членот 27-а став (4) од овој закон.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 27-р

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата и/или решавање на задачите од практичниот пример од вториот дел, изнесува 120 минути за секој од предметите наведени во членот 27-а став (4) од овој закон.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 27-с

На барање на кандидатот, Институтот му овозможува непосреден увид во тестот.

Член 27-т

(1) Тестовите, прашањата и задачите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на стручниот испит.

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и задачите за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и задачите, како и снимките од одржаните стручни испити се чуваат во Институтот.

(3) Институтот формира Комисија за ревизија на одржаните стручни испити која во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член. Во Комисијата за ревизија, покрај другите членови, задолжително членуваат и две лица определени од Министерството за финансии.

(4) Комисијата за ревизија се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку една сесија одржана во тековната година.

(5) Комисијата за ревизија има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на стручните испити одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примена на овој закон.

(6) Доколку Комисијата за ревизија утврди нередовности во спроведувањето на Стручниот испит од страна на поединци во смисла на членот 27-ј став (5) од овој закон, предлага одземање на уверението од членот 27 став (2) од овој закон.

(7) Претседателот на Институтот донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата за ревизија во рок од три дена од приемот на предлогот.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 27-к

(1) За обуката и за полагање на стручниот испит, кандидатот плаќа надоместок.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува Институтот врз основа на реално направените трошоци за обука и полагање на стручниот испит, неопходни за спроведување на првиот и вто-

риот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување на уверенија.

(3) Надоместокот од ставот (1) на овој член се уплатува на сметката на Институтот.

(4) Ако надоместокот не е уплатен на сметката од ставот (3) на овој член најдоцна 15 дена пред денот определен за почеток на испитната сесија, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на стручниот испит.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на надоместокот не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Член 27-у

(1) Лице кое ги исполнува условите од член 27 на овој закон и кое стекнало уверение за сметководител односно овластен сметководител од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија може да поднесе барање до Институтот за полагање само на делот од програмата за стекнување на звањето ревизор што не го полагал при стекнување на статусот сметководител односно овластен сметководител. Институтот, по претходна согласност од Советот, го утврдува делот од програмата што го полагаат сметководителите односно овластените сметководители.

(2) Лицето од став (1) на овој член за стекнување на уверение за ревизор кон барањето од став (1) на овој доставува уверение за сметководител односно овластен сметководител во оригинал или копија заверена на нотар.

(3) Сметководителот односно овластениот сметководител кој стекнал уверение за ревизор или лиценца за овластен ревизор неможе истовремено во исто правно лице да вршат работи на ревизор или овластен ревизор и работи на сметководител односно овластен сметководител.

Континуирано професионално усовршување

Член 28

(1) Овластениот ревизор е должен да посетува обука од најмалку 120 часа за период од три години, односно да посетува обука од најмалку 30 часа годишно во рамките на континуирано професионално усовршување заради надградување на знаењето во областа на сметководството и ревизијата.

(2) Обуката може да биде организирана од Институтот или од друга акредитирана релевантна институција во странство.

(3) На овластениот ревизор кој нема да ги посетува обуките или нема да обезбеди доказ за завршени обуки од ставот (1) на овој член, Советот му ја одзема лиценцата за овластен ревизор, по предлог на Институтот.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поведе судска постапка.

Одобрување на квалификација за ревизор стекната во странство

Член 29

(1) Барањата за одобрување на квалификација за ревизор стекната во странство се прифаќаат од Институтот ако се исполнети следниве услови:

1) квалификацијата на лицето да е со стандарди не пониски од стандардите што се бараат со овој закон, за едно лице да се квалификува како ревизор и

2) барателот успешно да ги положи испитите спроведени од Институтот со кои се обезбедува дека тоа лице има адекватно знаење од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење ревизија.

(2) Согласно правилата и постапката за одобрување на квалификација на ревизор стекната во странство, кандидатот барањето и придружната документација ги поднесува до Институтот кој одобрува полагање на определени испити утврдени со актите на Институтот.

(3) По положувањето на определените испити кандидатот добива уверение за ревизор и стекнува право да поднесе барање до Советот за добивање лиценца за овластен ревизор, доколку ги исполнува условите од членот 23 на овој закон.

Регистри

Член 30

(1) Институтот води Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори - трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци.

(2) Регистарот на ревизори содржи:

1) име, презиме, адреса и регистарски број на ревизорот;

2) назив и седиште на друштвото каде што е вработен ревизорот и

3) број на издаденото уверение за ревизор.

(3) Регистарот на овластени ревизори особено ги содржи следниве податоци:

1) име и презиме, адреса и регистарски број на овластениот ревизор;

2) назив и седиште на друштвото за ревизија во кое е вработен овластениот ревизор;

3) број на издадена лиценца на овластениот ревизор и

4) изречени дисциплински мерки и мерки изречени од Советот.

(4) Регистарот на друштвата за ревизија односно на овластените ревизори - трговци поединци особено ги содржи следниве податоци:

1) име, седиште и регистарски број на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец;

2) име, презиме и адреса на овластените ревизори кои се вработени во друштвото за ревизија, односно кај овластениот ревизор -трговец поединец;

3) име и презиме и адреса на основачите на друштвото за ревизија;

4) име и презиме и регистарски број на сите овластени ревизори кои се вработени или поврзани како партнери или на друг начин со друштвото за ревизија, односно со овластениот ревизор-трговец поединец;

5) правна форма на друштвото;

6) број на издадена лиценца за работа на друштвото за ревизија, односно на овластениот ревизор - трговец поединец;

7) изречени дисциплински мерки и мерки изречени од Советот и

8) веб страница.

(5) Регистарот на трајно одземени лиценци особено ги содржи следниве податоци:

1) регистарски број на овластениот ревизор, друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец;

2) податоци за носителот на лиценцата и тоа: име и презиме и адреса на овластениот ревизор односно име и седиште на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец и

3) број и датум на решение за одземање на лиценцата.

(6) Институтот податоците од регистрите од став (1) на овој член ги води електронски и ги става на располагање на јавноста на веб страницата на Институтот и во билтенот на Институтот.

(7) Освен податоците наведени во соодветните регистри од ставовите (3) и (4) на овој член, регистрите треба да го содржат и името и адресата на надлежниот орган кој ја издал лиценцата.

(8) Ревизорот, овластениот ревизор, друштвото за ревизија и овластениот ревизор-трговец поединец, се должни во рок од пет дена од настанување на промената да го известат Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во соодветниот регистар, а Институтот е должен веднаш по приемот на известувањето да го ажурира соодветниот регистар.

(9) Податоците содржани во регистрите од ставовите (3) и (4) на овој член кои се доставуваат до Институтот ги потпишува овластениот ревизор или овластено лице на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор - трговец поединец.

(10) Начинот на водење и формата на регистрите од став (1) на овој член ги пропишува Институтот.

Конфликт на интереси и повреда или нарушување на независноста

Член 31

(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија односно овластениот ревизор - трговец поединец е независен и самостоен во вршењето на работата на ревизијата во рамките на овластувањата утврдени со овој закон, а во согласност со МСР и Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC.

(2) Сопствениците на друштвото за ревизија и членовите на Управниот и Надзорниот орган не смеат да влијаат на вршењето на ревизијата на начин што ќе ја ограничат независноста и објективноста на овластениот ревизор кој во име на друштвото за ревизија ја врши ревизијата.

(3) Овластениот ревизор, овластениот ревизор-трговец поединец односно друштвото за ревизија кое е назначено за законски ревизор на субјектот на ревизија има обврска да изврши ревизија со професионален интегритет и независност. Во случај на повреда на која било одредба од ставот (4) на овој член, извршената ревизија на субјектот на ревизијата е неважечка.

(4) Ревизија не може да врши:

1) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно овластен ревизор-трговец поединец кој/кое поседува 3% или повеќе од акционерската или сопственичката главнина на субјектот кај кој се врши ревизија;

2) овластен ревизор, друштво за ревизија односно овластен ревизор-трговец поединец, кај субјект на ревизија кој е акционер, вложувач на средства или основач на тоа друштво за ревизија;

3) овластен ревизор кој во субјектот кај кој се врши ревизијата и во годината чии финансиски извештаи се предмет на ревизија, бил законски застапник, член на орган на управување, односно надзор на тој субјект или учествувал во водењето на неговите деловни книги и изготвувањето на финансиските и даночните извештаи;

4) овластен ревизор кој е во брачна врска, директно сродство или индиректно сродство до второ колено, или е поврзан со посвојување, старателство или туторство со овластениот застапник или членот на органот на управување и надзор на субјектот кај кој се врши ревизијата;

5) овластен ревизор кој е партнер, вработен или службеник на субјектот кај кој се врши ревизијата;

6) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно овластен ревизор-трговец поединец кој/кое има директна или индиректна деловна врска, финансиски интерес во обезбедување на неревизорски услуги помеѓу овластениот ревизор, друштво за ревизија, овластен ре-

визор-трговец поединец или поврзаните субјекти и субјектот кај кој се врши ревизијата или кој било од неговите вработени, членови на орган на управување и надзор или акционери и укажува на закана за независноста на ревизорот и

7) овластен ревизор, друштво за ревизија односно овластен ревизор-трговец поединец кој/ кое прифаќа процена за цели на финансиско известување од поврзана страна.

(5) Доколку при вршење на ревизијата независноста на овластениот ревизор, овластениот ревизор-трговец поединец или друштвото за ревизија е под влијание на закани, контрола над сопствените услуги на овластениот ревизор (саморевидирање), личниот интерес, застапување, блискост, доверба или заплашување, овластениот ревизор, овластениот ревизор-трговец поединец или друштвото за ревизија треба да применат заштитни мерки за да ги ублажат овие закани. Ако степенот на закана, во споредба со применетите мерки и понатаму претставува закана за независноста на овластениот ревизор, овластениот ревизор-трговец поединец или друштвото за ревизија, истите нема да ја вршат ревизијата.

(6) Во случај на вршење на контрола над сопствените услуги или личниот интерес на овластениот ревизор при вршењето на ревизијата кај правните лица од јавен интерес, ако е неопходно со цел да се обезбеди заштита на независноста на овластениот ревизор односно друштвото за ревизија, ревизорот не смее да врши такви активности.

(7) Друштвото за ревизија односно овластениот ревизор-трговец поединец додека врши ревизија кај субјектот на ревизија, во исто време не смее за субјектот да ги обезбедува следниве услуги:

1) сметководствени или други услуги поврзани со сметководствената евиденција, годишните сметки или годишните консолидирани сметки на субјектот кај кој се врши ревизија;

2) изготвување и имплементација на финансиски информациски системи;

3) услуги во внатрешна ревизија како надворешен изведувач;

4) учество во економски интерес, директно или индиректно, во субјект или каков било поврзан субјект за кој тој бил ангажиран да врши надворешна ревизија;

5) процена за цели на финансиско известување и

6) други активности пропишани со актите на Институтот.

V. СТАНДАРДИ ЗА РЕВИЗИЈА И РЕВИЗОРСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Обврска за примена на ревизорските стандарди

Член 32

(1) Ревизијата се врши во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC објавени во "Службен весник на Република Македонија" што се ажурираат на годишна основа заради усогласување со тековните стандарди онака како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Меѓународната федерација на сметководители (IFAC).

(2) Овластениот ревизор е одговорен за добивање разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

(3) Извештајот на независниот ревизор го потпишува овластениот ревизор – трговец поединец кој ја извршил ревизијата. Во случај кога ревизијата е извршена од страна на друштво за ревизија, во име на друштвото за ревизија извештајот на независниот ревизор го

потпишуваат еден овластен ревизор вработен во друштвото за ревизија и застапникот на друштвото за ревизија.

Законска ревизија на годишни или консолидирани сметки и финансиски извештаи

Член 33

(1) Законска ревизија на годишната сметка и/или финансиските извештаи или на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на субјектот на ревизија врши друштво за ревизија или овластен ревизор-трговец поединец.

(2) При вршење на законската ревизија овластениот ревизор во секое разумно време има право на пристап до трговските книги и сметководствените документи на субјектот на ревизија, и има право од членовите на управителот или органот на управување на субјектот на ревизија, од вработените или од субјектите кои се во договорни односи со субјектот на ревизија да бара информации и објаснувања кои се во нивна контрола или знаења кое тие можат да ги стекнат, а коишто овластениот ревизор смета дека се неопходни за извршување на неговите задачи.

(3) Субјектот кај кој се врши ревизија не смее да го ограничи пристапот до потребната документација од ставот (2) на овој член, или да му обезбеди информации кои се лажни или упатуваат на погрешни заклучоци.

(4) Овластениот ревизор, исто така, треба да изрази мислење дека годишниот извештај односно консолидираниот годишен извештај е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи односно со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за истата деловна година.

(5) Овластениот ревизор за извршената ревизија на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи поднесува ревизорски извештај до акционерите или содружниците на субјектот.

(6) Ревизорскиот извештај се разгледува на годишно собрание на субјектот на ревизија и е достапен за контрола и прашања од било кој акционер или содружник.

(7) Целокупната документација од извршената ревизија, ревизорот е должен да ја чува во период од најмалку седум години од датумот на издавање на извештајот на ревизорот.

(8) При ревизија на консолидирани финансиски извештаи на ниво на група, групниот ревизор:

1) врши преглед и ја чува документацијата од ревизијата вршена од овластениот ревизор, друштво за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец и

2) ја носи целата одговорност за ревизорскиот извештај од извршената ревизија на консолидираните финансиски извештаи.

Содржина на извештајот на овластениот ревизор

Член 34

(1) Извештајот на овластените ревизори содржи:

а) вовед, кој ги идентификува годишната сметка и финансиски извештаи односно консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи и рамката за финансиско известување која се применува во нивната подготовка;

б) опис на делокругот на ревизијата, кој ги идентификува ревизорските стандарди во согласност со кои ревизијата е извршена;

в) ревизорско мислење, во кое јасно е наведено мислењето на овластениот ревизор за тоа дали годишната сметка и финансиските извештаи, односно консолидираната го-

дишна сметка и консолидираните финансиски извештаи, даваат вистинска и објективна слика во согласност со рамката за финансиско известување и дали истите се во согласност со законските барања и прописи. Ревизорското мислење може да биде мислење без резерва, мислење со резерва, неповолно мислење, или воздржување од мислење доколку овластениот ревизор не е во состојба да го изрази своето ревизорско мислење;

г) упатување на кои било прашања на кои овластениот ревизор укажал без да го квалификува ревизорското мислење и

д) мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа на субјектот на ревизија со годишната сметка и финансиските извештаи, односно на консолидираниот годишен извештај за работа на субјектот на ревизија со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за истата деловна година.

(2) Ревизорскиот извештај го потпишува овластениот ревизор кој што ја вршел ревизијата.

Извештај за транспарентност

Член 35

(1) Друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец е должен да го достави до Советот и објави годишниот извештај за транспарентност најмалку во едно јавно гласило или на својата веб-страница, во рок од три месеци од крајот на финансиската година и истиот содржи:

а) опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија;

б) опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа;

в) опис на управувачката структура на друштвото за ревизија;

г) опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на функционирањето на овој систем;

д) датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно со членот 20-а од овој закон;

ѓ) список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година;

е) изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени;

ж) изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија односно овластениот ревизор-трговец поединец за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година;

з) финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет на четири категории: од услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги на уверување во квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги и

с) информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.

(2) Извештајот за транспарентност го потпишува застапникот на друштвото за ревизија односно овластениот ревизор-трговец поединец.

Надоместок за ревизија

Член 36

(1) Надоместокот за законска ревизија не може да биде под влијание на/или заснован врз одредбите за обезбедување на дополнителни услуги на субјектот на ревизија.

(2) Надоместокот за законска ревизија треба да биде јасно определен во договорот за ревизија.

Доверливост и замена на ревизор

Член 37

(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија односно овластениот ревизор-трговец поединец треба да ја почитува доверливоста на информациите добиени како резултат на професионални и деловни односи и не треба да ги разоткрива информациите за трети лица без соодветно и посебно одобрение, освен ако има законско или професионално право или обврска да ги обелодени.

(2) Кога друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор се заменува, претходното друштвото за ревизија, овластениот ревизор - трговец поединец или овластениот ревизор треба да му обезбеди пристап до сите релевантни информации на новоназначеното друштво за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор во врска со субјектот на ревизијата.

(3) На претходното друштво за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор на кои им престанал ревизорскиот ангажман, се применува одредбата на ставот (1) од овој член, во однос на тој ангажман.

(4) Сопствениците и членовите на органот за управување на субјектот на ревизија треба да имаат заемна обврска да обезбедат информации, по барање на овластените ревизори и на Институтот.

(5) Институтот и Советот треба да бидат уверени дека постојат објективни причини за отповикување или повлекување на друштвата за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци или овластените ревизори во текот на нивниот ангажман.

(6) Институтот треба да биде известен за секое отповикување или повлекување на друштвото за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци или овластени ревизори за време на нивниот ангажман кој вклучува законска ревизија. Доколку субјектот на ревизија е правно лице од јавен интерес, вакво известување ревизорот мора да достави и до Советот.

(7) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор може да бидат отповикани или да се повлечат за времето додека вршат законска ревизија, но само доколку за тоа постојат објективни причини и објаснувања. Различните мислења за спроведените сметководствени и/или ревизорски постапки и процедури не се сметаат за објективни причини за отповикување или повлекување.

(8) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор кое е отповикано или се повлекло е должно да го известува Институтот во рок од 3 дена од отповикувањето или повлекувањето заедно со објаснување на причините за отповикувањето или повлекувањето. Доколку субјектот на ревизија е правно лице од јавен интерес, вакво известувањето се доставува и до Советот.

Собранија на акционери или содружници

Член 38

Овластените ревизори на субјектот за ревизија, имаат право да присуствуваат на секое собрание на субјектот и да ги добиваат сите известувања или други дописи поврзани со него, кои имаат право да ги добиваат сите акционери или содружници, да се обратат на кое било собрание на кое присуствуваат во однос на кој било дел од дневниот ред на собранието кој нив ги засега како овластени ревизори.

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЗАКОНСКА РЕВИЗИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Член 39

(1) Правните лица од јавен интерес се должни да формираат одбор за ревизија во согласност со одредбите од овој член, освен ако со друг закон не е поинаку уредено.

(2) Одборот за ревизија го сочинуваат најмалку пет члена.

(3) Мнозинството членови во одборот за ревизија се избираат од членовите на надзорниот одбор, а најмалку еден е независен и има познавање од областа на сметководството или ревизијата.

(4) Одборот за ревизија ги врши следниве работи:

- ја следи законската ревизија на финансиските извештаи,

- ја следи усогласеноста на работењето на правното лице од јавен интерес со прописите што се однесуваат на сметководствените стандарди и финансиските извештаи,

- го следи процесот на ревизија на правното лице од јавен интерес и ја оценува работата на друштвото за ревизија или на овластениот ревизор - трговец поединец,

- предлага друштвото за ревизија и

- ја следи работата и ја оценува ефикасноста на внатрешната ревизија и системите на управување со ризик.

(5) Друштвата за ревизија кои вршат законска ревизија на правни лица од јавен интерес се должни да достават писмена изјава до одборот за ревизија на субјектот за ревизија во која:

а) друштвото за ревизија ја потврдува својата независност од правното лице од јавен интерес кое е предмет на ревизија;

б) друштвото за ревизија ги обелоденува сите дополнителни неревизорски услуги кои ги обезбедува на правното лице од јавен интерес покрај законската ревизија и

в) друштвото за ревизија заедно со одборот за ревизија ги разгледуваат заканите за независност на законскиот ревизор, како и заштитните механизми од тие закани.

(6) Друштвата за ревизија наведени во ставот (5) од овој член го известуваат одборот за ревизија за клучните прашања кои произлегуваат од законската ревизија, со посебен акцент на прашањата поврзани со материјалната слабост на внатрешната контрола на правното лице од јавен интерес, во однос на финансиското извештување.

Член 40

(1) Овластен ревизор може да врши законска ревизија на финансиски извештаи на правно лице од јавен интерес во период од најмногу седум последователни финансиски години. После овој период лиценцираниот овластен ревизор не може да врши ревизија на финансиските извештаи на истото правно лице од јавен интерес во времетраење од две години од датумот на престанување на неговиот мандат.

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се однесуваат на лиценциран овластен ревизор кој е индивидуално одговорен за извршување на законска ревизија на финансиски извештаи на правно лице од јавен интерес, доколку договорот за вршење на законски ревизии на предметното правно лице од јавен интерес е склучен од страна на друштво за ревизија.

(3) Овластениот ревизор од ставовите (1) и (2) на овој член не може да биде член на административен или управувачки орган на предметното правно лице од јавен интерес, во времетраење од две години од датумот на истекување на неговиот мандат.

Член 41

Во одредени закони и регулативи кои се однесуваат на правно лице од јавен интерес може да постојат построги одредби од одредбите пропишани со овој закон, во однос на овластените ревизори и друштвата за ревизија кои се ангажирани за вршење на законски ревизии на правно лице од јавен интерес.

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 42

(1) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштвото за ревизија, ако:

1) врши законски или договорни ревизии, а не е лиценциран ревизор и не е член на Институтот (член 23);

2) не го објави годишниот извештај за транспарентност (член 35) и

3) не ги применува Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC (член 32).

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на друштвото за ревизија ќе му се изрече прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење од една до три години.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за ревизија.

(4) Покрај глобата од ставот (3) на овој член на одговорното лице во друштвото за ревизија ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност во траење од една до три години.

Член 43

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластениот ревизор - трговец поединец, ако:

1) врши законски или договорни ревизии, а не е лиценциран ревизор и не е член на Институтот (член 23);

2) не го објави годишниот извештај за транспарентност (член 35) и

3) не ги применува Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC објавени во "Службен весник на Република Македонија" (член 32).

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на овластениот ревизор - трговец поединец ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од една до три години.

Член 43-а

(1) Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на друштво за ревизија кое потпишало неточен или некомплетен извештај, односно извештај што предизвикува заблуда и со тоа предизвикало штета на трети лица.

(2) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластен ревизор - трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице на друштвото за ревизија за прекршокот од став (1) на овој член.

Член 44

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластениот ревизор, ако:

- 1) врши законски или договорни ревизии, а не е овластениот ревизор и не е член на Институтот (член 23);
- 2) не ги применува Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC (член 32) и
- 3) не обезбеди доверливост на податоците и сознанијата во вршењето на ревизијата (член 37).

Член 44-а

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Институтот и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Институтот согласно со членот 27-и став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот, доколку не го прекине испитот согласно со членот 27-ј ставови (5) и (6) од овој закон,

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 27-и став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 27-ј став (9) од овој закон.

Член 44-б

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на претседателот на Институтот ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 27-т став (7) од овој закон.

Член 44-в

(1) Глоба во износ од 6.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на Институтот ако:

- 1) не издаде уверение за ревизор согласно член 27 став (3) од овој закон;
- 2) не го достави до Советот и не го објави извештајот согласно член 20-а став (5) од овој закон;
- 3) Управниот одбор на Институтот не одлучи во рокот од член 22 став (4) на овој закон;
- 4) донесе акти без согласност од Советот согласно член 19 став (2) од овој закон;
- 5) не го извести Советот за неисполнување на условите за добивање на лиценца согласно член 19-а став (7) од овој закон;
- 6) назначи лице за контрола без согласност од претседателот на Советот согласно член 20 став (4) од овој закон;
- 7) не ги објави и не ги евидентира дисциплинските мерки согласно член 22 став (5) на овој закон;
- 8) не го извести Советот за изречените дисциплински мерки согласно член 22 став (6) на овој закон;
- 9) не ги избрише дисциплинските мерки согласно членовите 22-а став (2), 22-б став (2), 22-в став (2), 22-д став (2), 22-ѓ став (2) и
- 10) не ги води регистрите согласно член 30 од овој закон.

(2) За прекршоците од став (1) на овој член глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на Претседателот на Институтот.

Член 44-г

(1) За прекршоците утврдени во членовите 44-а и 44-в од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Советот (во понатамошниот текст: Прекршочен орган).

(2) Прекршочната постапка од став (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во понатамошниот текст: Прекршочна комисија), формирана од вработени лица во Прекршочниот орган, кои ги именува претседателот на Советот.

(3) Претседателот на Советот со акт го определува бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работното искуство на членовите на прекршочната комисија.

(4) Членовите на прекршочната комисија се избираат за времетраење од четири години, со право на реизбор.

(5) За претседател на прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник со положен правосуден испит.

(6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа, кој претходно е одобрена од Советот.

Член 44-д

(1) Член на прекршочната комисија може да се разреди:

- 1) со истекот на времето за кое е именуван за член;
- 2) по негово барање;
- 3) со исполнување на услови за старосна пензија во согласност со закон;
- 4) ако му се утврди трајна неспособност;
- 5) ако со правосилна одлука се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка;
- 6) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во прекршочната комисија или;
- 7) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случаи за кои решава прекршочната комисија.

(2) Предлогот за разрешување на член на прекршочната комисија се поднесува до Советот.

(3) Членовите на прекршочната комисија се самостојни и независни во работењето и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.

(4) Одлуката на прекршочната комисија се смета за донесена кога за неа гласале мнозинството членови на прекршочната комисија.

Член 45

Прекршочните санкции предвидени со овој закон ги изрекува надлежен суд.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

(Член 46 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10)

(1) Советот започнува со работа со именување на претседателот и членовите на Советот од страна на Владата на Република Македонија, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До започнување со работа на Советот, Министерството за финансии ги врши работите од надлежност на Советот.

Член 47

(Член 47 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10)

Институтот на овластени ревизори продолжува да ги врши работите од својата надлежност согласно со овој закон.

Член 48

(Член 48 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10)

Друштвата за ревизија и овластениот ревизор - трговец поединец должни се да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 49

(Член 49 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10)

На барање на лицата кои стекнале уверение за овластен ревизор до влегувањето во сила на овој закон, Советот им издава лиценца за овластен ревизор.

Член 50

(Член 50 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10)

Постапките за полагање на испитот за стекнување на звањето овластен ревизор и за добивање дозвола за работа на друштва за ревизија и овластен ревизор – трговец поединец, ќе се вршат според прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон, но најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 51

(Член 51 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10)

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2005 и 103/2008).

Член 52

(Член 4 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13)

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 53

(Член 5 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13)

Единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит се воспоставува во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 54

(Член 6 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13)

Започнатите постапки за полагање на стручниот испит до денот на започнувањето на примената на одредбите за полагање на испитот согласно со овој закон, ќе завршат според одредбите на прописите по кои започнале.

Член 55

(Член 7 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членовите 1, 2 и 3 ќе започнат да се применуваат една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 56

(Член 5 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14)

Претседателот и членовите на Советот именувани до денот на започнувањето на примената на член 3 од овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани.

Член 57

(Член 6 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14)

Одредбите од член 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 58

(Член 7 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членот 4 од овој закон кои ќе отпочнат да се применуваат од денот на примената на Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14).

Член 59

(Член 41 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/14)

(1) Советот ќе го пропише начинот на утврдување на повредите и мерките од овој закон, начинот на забележување на забелешката за неактивност, формата и содржината на барањето за бришење на забелешката за неактивност, формата и содржината на образецот на барањето за лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор – трговец поединец и ќе ги донесе процедурите за соработка и размена на податоци со Институтот во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Комисијата од член 44-г став (2) на овој закон, Советот ќе ја формира во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Институтот ќе ги донесе Тарифникот за висината на чланарината и надоместоците што ги наплатува и Правилникот за содржина на Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци и Регистарот на трајно одземен лиценци во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) Институтот ќе ја донесе Програмата за обука што треба да ја поминат лицата кои ќе вршат контрола на квалитет во рок од две години од влегувањето во сила на овој закон.

Член 60

(Член 42 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/14)

(1) Ревизорите, овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци се должни до Институтот да ги достават податоците што

се внесуваат во соодветните регистри согласно член 30 од овој закон во рок од два месеци од влегувањето во сила на овој закон.

(2) Овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци кои нема да постапат согласно став (1) на овој член Институтот ќе ги избрише од соодветниот регистар и во рок од два работни дена за тоа ќе го извести Советот кој ќе ја одземе лиценцата на овластениот ревизор, друштвото за ревизија и овластениот ревизор – трговец поединец кој е избришан од соодветниот регистар.

(3) Друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци се должни до Советот да ги достават доказите од членовите 24 став (3) точки 1, 2, 4, 5 и 6 и 25 став (5) точки 3, 4, 5 и 6 на овој закон во рок од два месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) На друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци кои нема да постапат согласно став (3) на овој член, Советот ќе им ги одземе лиценците и во рок од два работни дена за тоа ќе го извести Институтот за да ги избрише од соодветниот регистар.

Член 61

(Член 43 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/14)

(1) Одредбата од член 16 на овој закон ќе започне да се применува три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До влегувањето во сила на став (1) од овој член, контролата на квалитет ќе ја вршат лица вработени во Институтот.

Член 62

(Член 44 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/14)

Одредбите од членовите 24 став (1) точка 4) и 25 став (2) точка 3) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5711.

Врз основа на член 28 став (2) од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12 и 29/14), претседателот на Република Македонија, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГРАДИ И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/12), во член 13 во ставот 1 зборовите „135x75 мм“ се заменуваат со зборовите „95x55 мм“.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3, кој станува став 2, зборовите „95x55 мм“ се заменуваат со зборовите „65x40 мм“.

Во ставот 4, кој станува став 3, зборовите „65x40 мм“ се заменуваат со зборовите „48x28 мм“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Плакетите од ставовите 1, 2 и 3 се предаваат и чуваат во кутија обложена со плиш во бордо боја.“

Член 2

Во членот 14 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Позадината од територијата на Република Македонија, орнаментот во облик на развезана лента на воено знаме со натпис „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ГЕНЕРАЛ ШТАБ“ и плочката во облик на правоаголник со агли заоблени кон внатрешниот дел со посвета, се поставени на метална плоча во мат златна боја. Металната плоча во мат златна боја е поставена врз метална плоча во сјајно златна боја која е обработена со традиционален македонски вез во бордо боја.“

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 7 и 8.

Член 3

Во член 27 во ставот 1 зборовите „10 ГОДИНА СЛУЖБА“ се заменуваат со зборовите „30 ГОДИНИ СЛУЖБА“, а во ставот 3 зборовите „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“ се заменуваат со зборовите „10 ГОДИНИ СЛУЖБА“.

Член 4

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:

„Член 28-а

Минијатурните ленти од членовите 15, 21, 24 и 28 од овој правилник за плакетите и значките се изработуваат од ткаен материјал со конци во боја, поставен на метален носач со механизам за прицврстување.“

Член 5

Во член 32 во точката а) воведната реченица се менува и гласи:

„а) на воен персонал на стручно оспособување, усовршување и обука.“

Во точката б) воведната реченица се менува и гласи „б) на активен воен и цивилен персонал.“.

Во алинејата 4 зборовите „до пет дена“ се заменуваат со зборовите „до три дена“.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- командант на баталјон - еден ден“.

Член 6

Прилогот бр. 2 се заменува со нов Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.06-1223/2
12 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Прилог бр.2

ПЛАКЕТА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО МИНИЈАТУРНА ЛЕНТА


Голема плакета



Средна плакета



Мала плакета



**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5712.**

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ЗА ТЕХНИЧКА ПАРЕА

Член 1

Со започнување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, се обезбедува намалување на трошоците за енергија на Комплекс Клиники „Мајка Тереза“ Скопје преку намалување на цените на користената електрична енергија, цената на топлинската енергија и цената на техничката пареа.

Член 2

Со воспоставување на јавно приватно партнерство, приватниот партнер ќе превземе обврска да обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавни услуги од областа на здравството, преку изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, со што се овозможува испорачување на здравствени услуги со пониски трошоци.

Член 3

Целта која што треба да се постигне со доделувањето на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа е да се испорачаат здравствени услуги со пониски трошоци, кои се дел од процесот на испорака на квалитетна здравствена услуга на граѓаните.

Член 4

Предмет на јавното приватно партнерство е избор на приватен партнер со доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа кое се остварува како јавна набавка на услуга.

Когенеративната постројка треба да има капацитет да произведува најмалку 3 MW топлинска и 3 MW електрична енергија.

Приватниот партнер има обврска да ја модернизира котларата со вградување на нови котелски единици во рок од три години од склучување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Доделувањето на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде врз основа на критериумот најниска понудена цена на топлинска енергија и за електрична енергија, и тоа:

- до либерализација на пазарот на енергија, цената да биде пониска за онолку проценти од регулираната цена на електричната енергија добиена по спроведување на електронската аукција,

- по либерализација на пазарот на енергија цената да биде 5% пониска од цената што ја плаќа за набавка на струја здравствениот систем или 5% пониска од просек што го плаќаат болниците.

Член 5

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе се спроведе со примена на отворена постапка.

Член 6

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе биде спроведена во рок од една година од започнување на постапката.

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа која ќе биде формирана во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука од страна на Владата на Република Македонија по предлог на министерот за здравство.

Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е должна во рок од 20 дена од денот на нејзиното формирање да ја подготви тендерската документација, која се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија, вклучувајќи го и нацрт договорот и јавниот повик. По одобрувањето на тендерската документација за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на Владата на Република Македонија, Комисијата од ставот 2 на овој член, во рок од триесет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14 и 130/14).

Член 7

Најповолниот понудувач на кој ќе му биде доделен договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е должен да основа друштво за посебна намена (ДПН) кое ќе го склучи договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство и ќе го реализира предметот на договорот на начин и под услови уредени во истиот.

Член 8

За издавање на тендерската документација не се наплаќа паричен надоместок.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9889/1
2 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5713.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – простории кои се наоѓаат во зграда број 1, намена на зграда и друг објект ВЗ, на адреса Тетово б.б., лоцирани на КП бр. 2189/1 КО Тетово 1, и тоа:

- влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 252 м²;
- влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 89 м²;
- влез 2, кат ПО-1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 22 м²;
- влез 2, кат ПО-1, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 11 м²;
- влез 2, кат ПО-1, број 5, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 39 м²;
- влез 2, кат ПО-1, број 6, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 36 м²;
- влез 2, кат ПО-1, број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ДП, со површина од 376 м²;
- влез 1, кат ПО-1, број 8, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 169 м²;
- влез 1, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – П, со површина од 109 м²;
- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХЗ, со површина од 135 м²;
- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х2, со површина од 76 м²;
- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 12 м²;
- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 25 м²;
- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м²;
- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 22 м²;
- влез 1, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ4, со површина од 25 м²;
- влез 3, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х, со површина од 22 м²;
- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 17 м²;
- влез 2, кат ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 17 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х1, со површина од 27 м²;
- влез 6, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К1, со површина од 58 м²;

- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХЗ, со површина од 18 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х4, со површина од 25 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 238 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ГАРДЕРОБ, со површина од 53 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – АМФИТЕАТ, со површина од 370 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – БИНА, со површина од 730 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 14 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 14 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 14 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 14 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ДП, со површина од 76 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ДП, со површина од 33 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 22 м²;
- влез 1, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 22 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х1, со површина од 25 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х2, со површина од 16 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 189 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 27 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 21 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 30 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 5, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 30 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 6, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 29 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 46 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 8, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 20 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 9, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 10 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 10, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 13 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, број 11, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 13 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – БИБЛИОТЕ, со површина од 158 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 10 м²;
- влез 2, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 9 м²;
- влез 3, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 13 м²;
- влез 4, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 12 м²;
- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – С1, со површина од 118 м²;
- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К1, со површина од 25 м²;
- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х1, со површина од 28 м²;
- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 25 м²;

- влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м²;
 - влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ3, со површина од 22 м²;
 - влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС1, со површина од 15 м²;
 - влез 5, кат ПРИЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС2, со површина од 12 м²;
 - влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 488 м²;
 - влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – АМФИТЕАТ, со површина од 370 м²;
 - влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ПП, со површина од 60 м²;
 - влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 209 м²;
 - влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – РЕСТО, со површина од 321 м²;
 - влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 67 м²;
 - влез 2, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 73 м²;
 - влез 2, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 22 м²;
 - влез 2, кат К1, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда – К, со површина од 105 м²;
 - влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х, со површина од 46 м²;
 - влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 23 м²;
 - влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 16 м²;
 - влез 3, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 13 м²;
 - влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 12 м²;
 - влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – Х, со површина од 22 м²;
 - влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 25 м²;
 - влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м²;
 - влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ3, со површина од 22 м²;
 - влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – С, со површина од 60 м²;
 - влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ПП, со површина од 25 м²;
 - влез 1, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 265 м²;
 - влез 1, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – АМФИТЕАТ, со површина од 140 м²;
 - влез 1, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ПП, со површина од 306 м²;
 - влез 2, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 85 м²;
 - влез 2, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 9 м²;
 - влез 2, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 10 м²;
 - влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – С, со површина од 118 м²;
 - влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ1, со површина од 22 м²;
 - влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ2, со површина од 18 м²;
 - влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ВЦ3, со површина од 25 м²;
 - влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ХС, со површина од 12 м²;

- влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ПП, со површина од 25 м², во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9966/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5714.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување Договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје со седиште на улица Борка Талевски бр.55-1/2 Скопје – Центар за градежно земјиште во вкупна површина од 6535м² кое претставува:

- КП бр. 6/12 во место викано „Падина“ со површина од 2257м²,
 - КП бр. 6/14 во место викано „Падина“ со површина од 2407м²,
 - КП бр.6/16 во место викано „Падина“ со површина од 965м² и
 - КП бр. 6/17 во место викано „Падина“ со површина од 906м²,

евидентирани во Имотен лист број 178 за КО Шипковица согласно Проект за инфраструктура тех. бр. 125/12 од август 2013 година, за изградба на мала хидроелектрана.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10186/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5715.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижни ствари простории кои се наоѓаат на ул. Тодор Велков, Куманово лоцирани на КП.бр. 14286 КО Куманово и тоа:

- зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3 3 влез 1 кат ПО намена на посебен/ заеднички дел од зграда –П со површина од 25 м²;
 - зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3 3 влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со површина од 162 м²;
 - зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3 3 влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП со површина од 17 м²;
 - зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3- 3 влез 1 кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со површина од 141 м²;
 - зграда број 1 намена на зграда и друг објект В3- 3 влез 1 кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП со површина од 17 м²;
 - зграда број 2 намена на зграда и друг објект А5-1 влез 1 кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда П со површина од 22 м²;
 - зграда број 2 намена на зграда и друг објект А5-1 влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г со површина од 22 м²;
- во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на права на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10314/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5716.

Врз основа на член 34-с став (2) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ВО
ПОСТАПКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ТИРЗ РАНКОВЦЕ

1. Со оваа одлука за најповолен понудувач во постапката за отуѓување на градежно земјиште во ТИРЗ Ранковце, по Јавната објава број 1/2014 (24.11.2014) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање на целокупната површина во опфатот на Технолошко индустриска развојна зона Ранковце е избран понудувачот Акционерско друштво за текстил ВЕИБО ГРУП МАСЕДОНИА АД Скопје, со ЕМБС6989470, ЕДБ 4015014547361 и седиште на бул. Кочо Рацин 14, лок. 6 Скопје – Центар, застапувано од Селчук Алперен, извршен член на Одборот на директори – извршен директор – бизнисмен, со адреса: ул. Драгос Органтепе Мах. Орханази Цад. чамли сокак бр. 107, 34865 Каргал, Истанбул, Турција.

2. Најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука по спроведено јавно наддавање понуди последна цена по метар квадратен во вкупен износ од 1,1 евра/м² во денарска противвредност која претставува највисока цена за отуѓување на градежното земјиште, во вкупен износ од 441.835,50 евра во денарска противвредност за целокупната површина од 401,665 м².

3. Најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука е должен во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката за јавно наддавање да ги уплати средствата од точка 2 на оваа одлука.

4. Со најповолен понудувач од точка 1 на оваа одлука, директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Република Македонија, најдоцна во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената на земјиштето ќе склучи договор за отуѓување на градежно земјиште.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10951/1
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

5717.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 17.11.2014 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ

1. На нотарот Љубица Ковчегарска од Скопје со службено седиште на подрачјето на основните судови на градот Скопје, и престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 15.12.2014 година.

Образложение

Со Решение на министерот за правда бр. 08-3747/1 од 25.10.2001 година, лицето Љубица Ковчегарска е именувана за нотар на подрачјето на основните судови на градот Скопје. Нотарот Љубица Ковчегарска од Скопје родена на 15.12.1950 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на ден 15.12.2014 година ќе наполни 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-2844/3
17 ноември 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Адиан Јашари**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****5718.**

Врз основа на член 36-ж став 4 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ број 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13 и 116/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТО-
РНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА-
ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-
ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДО-
БИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ
РИБОЛОВ И УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за добивање уверение за вршење стопански риболов и уверение за рибочувар.

Член 2

Полагањето на испитите за добивање уверение за вршење стопански риболов и уверение за рибочувар (во натамошниот текст: испитите), се спроведува во просторија која треба да биде опремена со две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и едно за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

(1) Правното лице избрано за спроведување на испитите треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на податоци за спроведување на испитите, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.

(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице од став (1) на овој член треба да има и:

- пристап за користење на софтверската апликација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за спроведување на електронското полагање на испитите и

- интернет конекција за седиштето на правното лице од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитите.

Член 4

Електронскиот систем кој се користи за полагање на испитите, треба во целост да биде усогласен со пропишаниот начин на бодирање на испитните прашања на испитите за добивање уверение за вршење стопански риболов и уверение за рибочувар.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/13).

Бр. 08-7294/4
5 декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

5719.

Врз основа на член 80 став (7) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/98, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОС-
НОВАЊЕ НА ДЕПОНИЈА ЗА НЕОПАСЕН
И ИНЕРТЕН ОТПАД

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за основање на депонија за неопасен и инертен отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр.133/07), Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07 -2319/7
11 декември 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Прилог бр.1

	До Министерство за животна средина и просторно планирање Барањето за основање на депонија	
1.	1. Податоци за основач/ите:	
2.	Меморандум за соработка договор, писмо на интереси, писмо на намери или слично	Приложено: да/не
3.	Назив на домашни или странски правни лица:	
4.	Референци за домашното и/или странското правно лице	Приложено: да/не
	2. Општи податоци за предлог депонијата	
5.	Поширока локација на предлог депонијата	Приложено: да/не
6.	ПРЕЛИМИНАРНО оправдување за пошироката локација	Приложено: да/не
7.	Планиран капацитет (вкупен волумен), времетраење на депонијата и видот на депонијата	Приложено: да/не
8.	Елаборат - Услови за планирање на просторот	Приложено: да/не
	3. Податоци за населението и за општината/општините	
9.	Вкупно население кое ќе биде опфатено со податоци за прирастот за времетраење на депонијата	Приложено: да/не
10.	Општина или општини кои ќе бидат опслужени со депонијата.	Приложено: да/не

	4. Податоци за финансиските средства	
11.	Планирани финансиски извори	Приложено: да/не
12.	Доказ за обезбедени финасиски средства за инвестицијата	Приложено: да/не
	5. Податоци за временската рамка за идните активности	
13.	Планирано времетраење за изработка на физибилити студија и изградба на депонијата	Приложено: да/не

Место и датум на поднесување

Потпис на
овластениот подносител на барањето

М.П (*)

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

5720.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, проектирање, градежништво и услуги ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДОО Кичево, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 12.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата на Друштвото за трговија, проектирање, градежништво и услуги ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДОО Кичево седиште ул.4-ти Јули бр.116 Кичево, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра „Герма Солар“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-205/13 од 29.01.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 25/14) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-205/1
12 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштвото за трговија, проектирање, градежништво и услуги ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДОО Кичево седиште ул.4-ти Јули бр.116 Кичево.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценца

12.12.2014 година

4. Датум на важност на лиценцата

12.12.2049 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 153.01.1/14

6. Број на деловниот субјект – 6762581

7. Единствен даночен број – 4012012507464

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаична централа лоцирана на кров на СОУ „Мирко Милевски“ во Кичево, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаична централа „Герма Солар“ на кров на СОУ „Мирко Милевски“ во Кичево, со моќности од 49,82 kW, изградени на КП бр. 2715/1 согласно имотен лист бр.95009, КО Кичево, општина Кичево.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет чии технички податоци се составен дел од оваа лиценца.

9. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за трговија, проектирање, градежништво и услуги ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДОО Кичево седиште ул.4-ти Јули бр.116 Кичево, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотоволтаичен систем – „Герма Солар“ електроцентрала од 49,82 kW;

2. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - во Кичево согласно решението за согласност за приклучување издадено од ЕВН Македонија АД Скопје;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 30 години,

4. податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули –188

- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул поликристални – IBC MonoSol 265 EX, Germany

- номинална моќност 265 W,

- номинален напон 30,6 V,

- номинална струја 8,68 A.

5. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Sunny Boy 3000 HF-30, Germany

6. годишно сончево зрачење на таа локација –1.380 kWh/m²;

7. очекувано производство на електрична енергија – 44.925 kWh – годишно.

5721.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ” бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 28,851
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 30,342
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 30,982
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 30,442
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 22,025

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 65,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 67,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 56,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 44,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 27,512

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	65,00	64,50	64,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	66,50	66,00	65,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	55,50	55,00	54,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	44,00	43,50	43,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,987
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,768
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,446
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.12.2014 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2748/1
15 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

5722.

ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Склучен на ден 21.11. 2014 година помеѓу:

1.ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА, ул. „Петар Делан“ бр.17 Скопје, претставувана од Градоначалникот Билјана Беличанец Алексиќ од една страна како давател на услуги (во понатамошниот текст - давател) и

2.ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ, ул. „1“ бб. с. Студеничани, со ЕДБ - 4030004573316 и ЕМБС- 6027016, претставувана од Градоначалникот Азем садик од друга страна како корисник на услуги (во понатамошниот текст- корисник).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка согласно член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09) за давање услуги во делот на инспекцијата за животна средина од страна на администрацијата на Општина Кисела Вода на администрацијата на Општина Студеничани кои се состојат во:

- вршење на работи во делот на надлежностите на инспекцијата за животна средина.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 2

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи од областа на инспекциската служба за животна средина, професионално, одговорно, континуирано, ефикасно, уредно и навремено, а корисникот се обврзува да му ги овозможи на претставникот на администрацијата на давателот сите услови за непречено извршување на работите на инспектор за животна средина - предмет на овој договор.

Член 3

Корисникот на услугите се обврзува за услугите на давателот да му исплати месечен надомест до 3000 (три илјади) денари, за секој месец.

Член 4

Давателот на услугите должен е да ги даде услугите предмет на овој договор односно да врши инспекциски надзор за животна средина секогаш кога за тоа ќе добие писмено известување од страна на корисникот на услугите.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

Овој договор се склучува со времетраење од една година со можност за негово продолжување со склучување на анекс на договорот.

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 6

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу договорените страни, доколку спорот не се разреши меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд Скопје II во Скопје.

Овој Договор може да се изменува и дополнува само со Анекс на Договор во согласност со двете договорени страни.

Член 7

Овој Договор е составен од 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) за двете договорни страни.

03-1156/1

21 ноември 2014 година
СтуденичаниЗа корисникот на услуга
Општина Студеничани
Градоначалник,
Азем Садикси, с.р.

08-2461/3

28 ноември 2014 година
СкопјеЗа давателот на услуга
Општина Кисела Вода
Градоначалник,
Билјана Беличанец Алексиќ, с.р.МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

5723.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2014 година, во однос на месец октомври 2014 година, изнесува 100.

2. Исплатата на платите за месец ноември 2014, во однос на месец октомври 2014 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014184